

ПОДДРШКА ОД ИСЕЛЕНИШТВОТО

Македонските организации и здруженија во светот во текот на цела 2006 година, преку разни активности ги негуваа македонската култура и традиции, а освен тоа ги следеа и случувањата со македонското малцинство во соседството, за што и реагираа. Годинава во државата престојуваша двајца пратеници од Парламентот на Австралиската федерална држава Нов Јужен Велс, Питер Брин и Норин Хај, борци за македонската кауза на австралискиот континент, Балканот, и пошироко. Питер Брин беше член на делегацијата на Здружението на македонските општини од Австралија, кои ги посетија Македонците во соседните земји. При разговорот со него, тој потенцира дека засекогаш ќе трае неговата борба за човековите права на Македонците, а ќе настојува секаде каде што постои македонско малцинство, тоа да ги добие сите права кои му следуваат со меѓународните стандарди.

Македонското меѓународно движење за човекови права со седиште во Канада, во своето писмо до меѓународната



јавност, побара Европската унија да влијае на Бугарија да ги почитува правата на Македонците во оваа земја. И Обединетата македонска дијаспора побара ЕУ и Европскиот суд за човекови права да интервенираат за почитување на човековите права на македонското малцинство во Бугарија.

Карактеристично е тоа што речиси

свкупното македонско иселеништво и даде поддршка на Владата на Никола Груевски која, пак, го подготви Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик во кој е предвидена одредба за гласање на иселениците во дипломатско-конзуларните претставништва. Наскоро овој Закон треба да влезе во собраниска процедура.

БИТКАТА ЗА МАКЕДОНСКАТА ЗА СВЕТОТ ДА ПРИЗНАЕ ДЕКА

МАКЕДОНЦИТЕ ВО СОСЕДСТВОТО

2006 година ќе биде запомнета по многубројните реакции на Европскиот суд за човекови права во однос на Македонците во соседните земји.

Во јануари, Европскиот суд за човекови права ја осуди Бугарија во врска со тужбата поднесена од ОМО "Илинден" и утврди дека Бугарија е виновна затоа што неколку пати во 1990/91г., во 1998/99 г. и во 2002-2004 година одбила да ја регистрира Организацијата. На 23 април Македонците кои беа собрани на Рожденскиот манастир, за да ја одбележат 91-годишнината од смртта на Јане Сандански, им порачаа на бугарските власти: "Нехумани се вашите преси и затворски казни со кои нè измачувавте со децении. Само поради тоа што сме Македонци, секој трет тврдокорен од Пиринскиот дел, ја почувствува суровоста на еклатантното кршење на човековите права од страна на бугарската држава".

Во мај делегација на ОМО "Пирин" зеде учество во Генералната асамблеја на Европската слободна алијанса (ЕФА) во Брисел, која беше посветена на 25-годишнината од создавањето на ЕФА, а на која ОМО "Пирин" доби статус на член

набљудувач. И "Виножито" присуствуваше во Брисел, а нејзини активисти истакнаа два големи транспарента на кои пишуваше: "Укинете го грчкиот апартхејд", "Сега Копенхагенските критериуми да важат и за 'старите' членки на ЕУ".

БУГАРИЈА ГО СМЕСТИ МАЛЦИНСТВОТО ВО МИНАТОТО

"Македонското малцинство во Бугарија му припаѓа на минатото, а Бугарија и Македонија нема да се караат поради политички интереси и лоши луѓе, чија цел е да ги нарушат односите меѓу Софија и Скопје", порача бугарскиот премиер, Сергеј Станишев, во Скопје.

Во јуни градоначалникот на Благоевград им порача на Македонците да си одат во Македонија. Најголема поддршка за шовинистичките ставови на кметот на Благоевград дојде од ВМРО-БНД на Красимир Каракачанов, кој призна дека шпионирал Македонци во корист на бугарските тајни служби.

Прашањето за македонското малцинство во соседството, долго време беше табу тема за нашите владејачки гарнитури, кои под изговор да не ги нарушат добрососедските односи молчеа за притисокот и за непризнавањето на нашето малцинство. Тоа и ден денес е оставено само на себе, а сè уште трае неговата борба со тамошните власти за добивање на најосновните човекови права. За разлика од инертноста на државните органи, нашиот неделник го отвори македонскиот информативен простор токму за овие Македонци, и речиси 13 години континуирано секоја владејачка гарнитура ја потсетува дека треба да се грижи не само за Македонците во соседството, туку и за Македонците во светот, затоа што и едните и другите се нераскинлив дел од македонската држава. Но, на нашите коментари и интервјуа, па и критики, сите досегашни влади остануваа глуви и свесно се откажуваа од нашинците, го уриваа мостот кој требаше да ги поврзува сите Македонци. Многу пати досега, преку страниците на единствениот македонски светски неделник, апелиравме да им се врати



Жаклина МИТЕВСКА

правото на Македонците по потекло да можат да добијат државјанство, а ги повикувавме и да се огледаат на нашите сограѓани и на нивниот начин на размислување и работење. За среќа, овој неделник го има и вистинскиот човек, основачот Ѓорѓија - Џорџ Атана-

соски, патриот по душа, кој не само што секогаш нè поддржуваше во нашите коментари и критиките за власта во однос на ова прашање, туку тоа е личноста која и финансиски ги помага активностите на Македонците во соседството.

И покрај позитивните одговори на Судот за човекови права во Стразбур за жалбите на нашите луѓе, соседните земји продолжуваат со дискриминаторската политика, а нашиот неделник сè уште бара одговор на прашањето - зошто Европската унија има двојни стандарди кон земјите кои претендираат или веќе се нејзини членки, и зошто не презема конкретни мерки против оние кои ги прекршуваат основните човекови права. Во текот на своето постоење "Македонско сонце" работи на духовното обединување на македонската кауза и на надминување на синдромот на разединетост кој, за жал, одамна има длабоки корени кај нашите и тоа на нивна штета.

Сепак, добро е што по толку време, некако срамежливо, се насетуваат чекорите кои почнува да ги прави оваа владејачка гарнитура во одбрана на македонското малцинство.

КАУЗА МОРА ДА СЕ ДОБИЕ МАКЕДОНЦИТЕ ПОСТОЈАТ!

ВОЗОБНОВУВАЊЕ НА ОМО "ИЛИНДЕН" ПИРИН



КОНФЕРЕНЦИЈАТА НА ОМО "ИЛИНДЕН" ПИРИН

бедноста на основачкото собрание, пред чиј почеток членови на бугарската ВМРО-БНД на Красимир Каракачанов протестираа со пароли "Македонија е бугарска".

На 25 јуни, во градот Гоце Делчев, Република Бугарија, повеќе од петстотини Македонци од повеќе бугарски градови и организации ја возобновија партијата ОМО "Илинден" Пирин. Засилени полициски сили се грижеа за без-

"МАКЕДОНСКА АГРЕСИЈА КОН БУГАРСКАТА ИСТОРИЈА"?

"Бугарија ги поддржува Македонија и Турција на патот кон ЕУ, но таа поддршка нема да е безусловна. Ние ќе настапуваме од двете страни да ги почитуваат принципите на добрососедство и особено ќе следиме Македонија да не пројавува агресија кон бугарската историја и нација", изјави шефот на бугарската дипломатија, Ивајло Калфин.

Македонскиот амбасадор во Софија, Абдурахман Алити, беше изненаден од изјавата на Калфин и потенцира: "Маке-



ЧЛЕНСТВОТО НА ОМО "ИЛИНДЕН"

донија со ништо не придонела да се даде таква изјава и да се има таков став кон нас".

ОМО "ИЛИНДЕН" ПАРТИЈА?

ОМО "Илинден" инсистира да премине во политичка партија. На основачкото собрание одржано во текот на октомври, за партиски лидер беше избран Јордан Костадинов. Откако ќе соберат 5. 000 потписи последниот збор ќе го има Република Бугарија.

ОБЈАВЕН АБЕЦЕДАРОТ



АБЕЦЕДАРОТ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

никогаш не пристигнал до македонските деца, а грчките власти го конфискувале и го уништиле.

Вториот дел од книгата е современ буквар на македонски јазик, каков што денес се изучува во цел свет.

На почетокот на октомври Парламентарното собрание на Советот на Европа ја повика Грција да ја ратификува Рамковната конвенција за национални малцинства.

Европското биро за помалку употребувани јазици (ЕБПУ), Комитетот на ЕБПУ во Грција и партијата "Виножито", која е член на Европската слободна алијанса, ја објавија книгата Буквар - "Абецедар на македонски јазик", кој во ноември беше промовиран во Атина и во Солун. Книгата има два дела. Првиот е копија на Абецедарот од 1925 година, книга која била наменета за македонското население во Северна Грција, кој Грција го отпечатила по притисокот од европските држави преку Друштвото на народите. "Абецедарот"

НЕМА МЕШАЊЕ ВО ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ

"Македонија предвидува засилена активност за унапредување на положбата на македонското малцинство во соседните земји, но тоа не преминува во мешање во внатрешните работи. Наш став е дека припадниците на македонското малцинство треба да ги остваруваат своите права во државите чии државјани се но, исто така, и дека сите држави, во согласност со нивните меѓународни обврски, се должни да го гарантираат остварувањето на основните човекови права, без каква и да е дискриминација", изјави министерот за надворешни работи на РМ, Антонио Милошоски (25 октомври), во интервју за Макфакс и за двонеделното списание за евроинтеграции "Macedonia in Europe".

НЕПРИЗНАВАЊЕ НА НАЈСТАРАТА ЦИВИЛИЗАЦИЈА НА СВЕТОТ

"Само ЕУ може да ја праша Бугарија дали Македонците имаат право да се кандидираат на избори со свои партии во Бугарија, сега кога земјата е на прагот на Унијата", изјави во

интервју за Радио Слободна Европа бугарскиот амбасадор во Македонија, Михо Михов (30 октомври).

Грчката министерка за надворешни работи, Дора Бакојани, потенцира: "Се гордеам со квалитетот на грчката дипломатија. Во Грција има само едно малцинство - муслиманите во Западна Тракија. Нема т.н. македонско малцинство. Кога и да се појавела политичка формација од името на такво цитирано или нецитирано малцинство, никогаш не успевала да обезбеди народна поддршка.

А портпаролката на МНР, Шпреса Јусуфи, констатира: "Негирањето на постоењето на малцинствата понекогаш знае да биде и сојузник на потврдата за нивно постоење".



МИНИСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА РМ, АНТОНИО МИЛОШОСКИ

НЕ СУМ СУДИЈА ВО ЕВРОПСКИОТ СУД

На почетокот на ноември бугарските власти ја одбија регистрацијата на ОМО "Илинден" Пирин, со образложение - користење знаме на туѓа држава, употреба на скратеното име на партијата и немање кворум на основачкото собрание.

"ОМО 'Илинден' Пирин не ги исполнува условите за регистрација, а Бугарија нема зошто да се плаши од Меѓународниот суд за човекови права во Стразбур. Секој во Бугарија има право на самоопределување и нема никакви ограничувања во однос на тоа. Бугарија ги признава индивидуалните права на своите граѓани", изјави Ивајло Калфин.

"Не сум судија во Европскиот суд за човекови права за да

можам да давам свои оценки за судскиот систем во Бугарија и за нивните решенија во однос на формирањето политички партии. Но, сакам да ве уверам дека од бугарска страна бев уверен оти бугарската Влада воопшто нема да прави никакви пречки и е либерална во тој поглед, секој да може да го изрази своето национално чувство", рече Антонио Милошоски.

ОДБИЕН АМАНДМАНОТ НА "ЗЕЛЕНИТЕ"- БОРБАТА ЌЕ СЕ ВОДИ ВО СОБРАНИЕТО НА РМ

Комисијата за надворешни работи на Европскиот парламент (23 ноември) го отфрли амандманот, со кој од Бугарија формално се бара регистрација на ОМО "Илинден" Пирин, со образложение дека не треба да се навлегува во проблемите на конкретни малцинства. На почетокот на декември стотици членови на партијата ОМО "Илинден" Пирин беа приведени и испрашувани од бугарската полиција.

Четворица пратеници од владејачката ВМРО-ДПМНЕ (почетокот на декември) испратија писмо до европскиот Парламент, со кој од европратениците побара да ја осудат бугарската репресија над членовите на партијата и да побараат нејзина регистрација. Сите ќе ја поддржат Декларацијата за Демократска обнова на Македонија, за поддршка на Македонците во соседните земји.

"На ова прашање РМ апсолутно не гледа како мешање во внатрешните работи на одредена земја, не го гледа политички, не го гледа историски, туку се работи за принципиелно прашање за заштита на човековите права, во случајов на малцинските права, вклучувајќи и децидна имплементација на одлуките од Судот во Стразбур", рече Шпреса Јусуфи, портпарол на МНР.

На 15 декември, пред седиштето на Европската унија во Скопје, се одржа мирен протест, со барања за почитување на правата на Македонците во Бугарија. Во македонската метропола беше организирана и Прва национална конференција за Македонците од Егејскиот дел на Македонија.

НАША ЗЕМЈА ВО МАЛА ПРЕСПА НА АЛБАНЦИТЕ

На почетокот на декември, иако легално поставени од Советот на Општината, четири табли на македонски јазик за добредојде и довидување во Пустец, Мала Преспа, беа урнати со асистенција на албанската полиција. Партијата на Македонците во Албанија - Македонска алијанса за европска интеграција е сериозен кандидат да добие градоначалничко место во Пустец и затоа притисоците растат. Македонците



ОД ПОСЕТАТА НА МАЛА ПРЕСПА


од Мала Преспа стравуваат дека во процесот на денационализација државата ќе им одземе земјиште за да им го додели на Албанците. Станува збор за околу 70 хектари вишок, утврден од албанската Централната државна комисија за распределба на земјиштето.



БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ НА СРЕДБА СО МАКЕДОНЦИТЕ ВО ХРВАТСКА

НАШИТЕ ВО СРБИЈА И ВО ХРВАТСКА

Претставници на Заедницата на Македонците во Србија дојдоа во Македонија (април) за да ја промовираат книгата "Што се случи со нас" од Гојко Илиевски, а во чест на десетгодишнината од институционалното организирање на македонското национално малцинство во оваа наша соседна земја. На 16 мај, во присуство на голем број Македонци од Суботица се одржа основачко собрание на здружението "Вардар". Тоа е десетто здружение во Србија, со кое ќе се организираат културните и малцинските потреби и интереси на македонската заедница, која во овој дел на Србија брои околу 800 декларирани Македонци според последниот попис од 2001 година.



ПРЕТСТАВНИЦИ НА МАКЕДОНСКАТА ЗАЕДНИЦА ВО СРБИЈА

Во октомври претседателот Бранко Црвенковски престојуваше во дводневна посета на Србија, при што имаше средби со македонското малцинство во таа земја. Во гратчето Јабука, Војводина, имаше средби со претставници на Националниот совет на македонското малцинство во Србија и со претседателите на македонските здруженија.

Во однос на промовирањето на македонската култура, активна беше и Заедницата на Македонците во Република Хрватска.